



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

*Број: 02 - 5431/2
27.04.2011 година
Скопје*

ЗАПИСНИК *од ХСVIII -та седница на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија,*

одржана на 28.03.2011 година со почеток во 15.00 часот и 30.03.2011 година со почеток во 12.00 часот во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - претседател;*
- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;*
- *Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член.*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член;*
- *М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*
- *Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ;*
- *Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии;*

- *Јасмина Смилевска, раководител на одделението за склучување на договори со здравствени установи;*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа. Утврди дека се присутни четири членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што предложи Управниот одбор да работи по следниот

ПРЕДЛОГ-ДНЕВЕН РЕД

- 1. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита;*
- 2. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко – консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување;*
- 3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар;*
- 4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита;*
- 5. Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година;*
- 6. Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година;*
- 7. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;*
- 8. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар;*
- 9. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита;*
- 10. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите за медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;*

11. Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за здравствени услуги од областа на очната хирургија;
12. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал 2011 за ПЗУ Диамед - за хемодијализа;
13. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ Филип Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија;
14. Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година;
15. Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите;
16. Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ аптеки за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година.

Потоа наведе дека директорот на Фондот предлага Управниот одбор да го разгледа и предлогот за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој се однесува на екипирање на подрачните служби со правници.

Управниот одбор предлогот го прифати, по што едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко - консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита;
2. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување;
3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар;
4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита;

5. *Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година;*
6. *Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година;*
7. *Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;*
8. *Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар;*
9. *Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита;*
10. *Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите за медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;*
11. *Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за здравствени услуги од областа на очната хирургија;*
12. *Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал 2011 за ПЗУ Диамед - за хемодијализа;*
13. *Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ Филип Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија;*
14. *Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година;*
15. *Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите;*
16. *Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ аптеки за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година;*
17. *Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија.*

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

ТОЧКА 1 – *Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита*

Директорката Парнарџиева – Змејкова, Татјана Лукановска и Јасмина Смилевска дадоа објаснување на предлогот. Наведоа дека по барањето на Управниот одбор од минатата седница, наместо подготвените целосно нови

акти, да се подготват нивни измени од кои појасно ќе се гледаат измените што се вршат, стручната служба работеше во таа насока па подготви измени и дополнувања на одлуката и правилниците кои се на дневниот ред под точките 2, 3 и 4.

Потоа детално се разгледуваше предложениот текст на одлуката, при што членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а претставниците на Фондот одговараа и даваа дополнителни објаснувања. На крајот, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита

ТОЧКА 2 – Предлог за изменување и дополнување на Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување

Бидејќи воведното излагање дадено кон претходната точка се однесуваше и на овој предлог правилник, Управниот одбор веднаш премина на разгледување на предложениот текст. Членовите на Управниот одбор дадоа сугестии за подобрување на текстот во некои одредби, па по нивното вклучување Управниот одбор едногласно донесе

Правилник

за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување

ТОЧКА 3 – Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар

По разгледувањето на текстот на предлог правилникот, Управниот одбор го едногласно донесе

Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на
лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната
здравствена заштита по упат на избран лекар

ТОЧКА 4 – Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита

Управниот одбор темелно ги разгледа одредбите на предложениот текст, по што едногласно донесе

Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за
склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на
здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита

ТОЧКА 5 – Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година

Татјана Лукановска објасни дека со индексите се мери остварувањето на видот и обемот на здравствените услуги кај јавните здравствени установи, по што детално ја изложи Анализата на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година, која е дел од работниот материјал за седницата. Наведе и дека врз основа на анализата на видот и обемот се подготвени предлог надоместоците за јавните здравствени установи.

По излагањето, Управниот одбор едногласно ја усвои Анализата на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година.

По ова, претседателот во 17.00 часот ја прекина седницата и ги извести присутните членови дека продолжението ќе се одржи на 30.03.2011 година со почеток во 12.00 часот. Побара стручната служба за ова да ги извести отсутните членови на Управниот одбор.

Седницата продолжи со работа на 30.03.2011 година во 12.00 часот, со присуство на:

Присутни членови на Управниот одбор:

- Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - претседател;
- Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - заменик на претседателот;
- Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;
- Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член.

Отсутни членови на Управниот одбор:

- Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член;
- М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;
- Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член.

Присутни од ФЗОМ:

- М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ;
- Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии;
- Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.

Претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа утврди дека се присутни четири членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што наведе дека седницата ќе продолжи со работа со точката б на дневниот ред.

ТОЧКА 6 – Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

Објаснување на предлогот дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска. Објаснија дека предложените надоместоци се подготвени согласно критериумите од Одлуката за утврдување на критериуми за

утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита а во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена за 2011 година. Во утврдување на договорените надоместоци како основен критериум е земено остварувањето на вкупната вредност на видот и обемот на здравствени услуги од предходната година за сите видови на здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни цени во зависност од дејноста што ја врши секоја здравствена установа според решението за дејност добиено од Министерството за здравство. Потоа дадоа објаснување и за карактеристичните примери нза Градската болница 8ми Септември и Универзитетскиот Стоматолошки Клинички Центар.

Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор. Љубиша Каранфиловски наведе дека се забележува зголемување на средствата предвидени за клиниките и болниците, иако кај сите нив има намалување на услугите. Намалување не е забележано само кај центрите за јавно здравје.

Ирфан Хоџа пак истакна дека заедничка комисија на Фондот и Министерството за здравство имаше разговори со сите јавни здравствени установи во врска со нивните потреби и проблеми со висината на надоместоците. Оттаму, и Фондот е запознаен со нив, а и здравствените установи се запознаени со критериумите по кои е утврдена висината на нивниот надоместок. Поради тоа побара Управниот одбор да донесе одлука со која ќе ги утврди предложените надоместоци.

Предлогот беше прифатен, па Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на висината на договорните надоместоци на јавните
здравствени установи
за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 7 – Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека во согласност со доставените понуди, Фондот предлага утврдување на висина на договорен надоместок за 22 нови специјалистички здравствени установи кај кои висината на договорениот надоместок по тим на месечно ниво изнесува 72.000 денари, додека кај останатите здравствени установи е задржано остварувањето од минатиот период. За новите тимови кај здравствените установи кои претходно имале договор со Фондот, се предлага висината на надоместокот да биде 72.000 денари месечно за секој нов тим.

Управниот одбор по објаснувањето едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 8 – Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар

Татјана Лукановска објасни дека, кај лабораториите кои имале претходно договор со Фондот, надоместокот е определен согласно надоместокот во претходната година додека од друга страна кај 66 лаборатории надоместокот е зголемен на 72.000 денари месечно по тим, бидејќи истите имаа понизок стартен надоместок што беше иницијално определен по капитација. Конечно, за новите тимови и новите здравствени установи кои оваа година по прв пат поднесоа понуда за склучување на договор, надоместокот изнесува 72.000 месечно по тим како и за другите специјалистичко консултативни здравствени установи.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 9 – Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита

Татјана Лукановска објасни дека земајќи го во вид зголемениот број на здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка дејност во текот на 2010 година од околу 160 на 185, а во 2011 година конкурираа за склучување на договор 192 ПЗУ со вкупно 241 тимови, стручната служба предлага средствата за оваа дејност да останат на ниво на предходниот период, односно да изнесуваат 90.000 денари по тим на месечно ниво за протетика и орална хирургија. За ортодонтите се предвидува износ од 97.000 денари по тим на месечно ниво по барање на Стоматолошката комора бидејќи кај оваа специјалност се остварува помал износ на приходи по основ на

партиципација, од околу 3 % од цената на услугата во однос на 10% кај останатите специјалисти стоматолози. Износот од 90.000 денари односно 97.000 денари по тим се утврдува како максимален износ за еден тим на месечно ниво, со намалена партиципација.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 10 – Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите за медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Татјана Лукановска објасни дека договорениот надоместок за овие здравствени установи се предлага во рамките на предвидените буџетски средства на Фондот за таа намена за 2011 година. За медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување се предлага договорениот надоместок на годишно ниво за 2011 година да изнесува околу 67.9 милиони денари, за сите здравствени установи кои го вршат овој вид здравствена дејност и имаат доставено барање за склучување на договори со потребната документација. За разлика од минатата година кога Фондот имал склучено договори со две здравствени установи кои вршат ваков вид здравствена дејност, и за кои имаше утврдено буџети, за периодот април 2011 - март 2012 се предлага утврдување на договорен надоместок во рамките на предвидените буџетски средства за овој вид на здравствена дејност дадени во прегледот и за уште две бањи со кои Фондот има судски спорови. Во случај Фондот да ги загуби споровите, односите со нив би се решавале со вонсудски спогодби.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените одлуки, и тоа

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати
за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО - Катланово на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати
за услуги извршени од АД „Цар Самуил“, Банско –Струмица на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

и

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати
за услуги извршени од АД Негорски Бањи, Негорци - Гевгелија на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 11 – Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за здравствени услуги од областа на очната хирургија

Во рамките на оваа точка, Управниот одбор го разгледа од стручната служба на Фондот подготвениот предлог предлог за утврдување на договорените надоместоци за 2,3 и 4 квартал 2011 за две нови здравствени установи кои вршат офталмолошка специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита и кои доставиле понуда за склучување на договор со Фондот. Овие установи ќе даваат здравствени услуги за кои досега осигурените лица се упатувале на лекување во странство.

Потоа едногласно донесе

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Систина офталмологија од Скопје
за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

и

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал од Скопје
за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија

во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 12 – Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал 2011 за ПЗУ Диамед - за хемодијализа

Во врска со предлог надоместокот за здравствената установа Диамед директорката Парнарџиева – Змејкова укажа дека наскоро и оваа установа не ќе има капацитет за прием на нови пациенти а нивниот број постојано се зголемува. Поради тоа е неопходно правовремено да се преземат мерки за обезбедување услови за новите пациенти. Зборувано е со градската болница 8 Септември за зголемување на капацитетот за уште 30 пациенти, а за тоа ќе треба најпрво да ја заменат опремата која е застарена. Апелираме и до Министерството за здравство да обезбеди кадар во Здравствената станица Железара за да може да се искористи капацитетот што оваа здравствена установа го има.

По ова, Управниот одбор ја поддржа предложената висина на надоместок, и едногласно донесе

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје за третирање на осигурените лица со хемодијализа во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

Покрај одлуката, донесе и

Заклучок: Фондот да изврши контрола во здравствената установа Диамед заради утврдување на причините што доведуваат до потребата од зголемен надоместок за оваа установа.

ТОЧКА 13 – Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ Филип Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија

Директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска објаснија дек предлог договорените надоместоци за овие установи се базираат на тековната и предложената динамика за пружање на здравствени услуги во 2011 година. Предложениот договорен надоместок за ПЗУ Клиничка болница Систина е врз основа на очекуваната зголемена динамика на кардиоваскуларни операции на 10 неделно, односно во иднина на 12 неделно, и предложениот сооднос од 70% на кардиохируршки интервенции и 30% на васкуларните хируршки интервенции. Фондот редовно ја врши контролата на процентуалната

застапеност на бројот на случаи која треба да го запази соодност на операции на отворено срце и васкуларни операции и интервентна кардиологија, за да обезбеди почитување на договорениот вид и обем на услугите. Вкупната вредност на договорните услуги не смее да ја надмине вредноста на утврдениот договорен надоместок од Управниот одбор на Фондот. Наведоа и дека со двете установи се преговара за извршување на детски кардиохируршки операции (за деца помеѓу 4 и 10 години), со што ќе се намали бројот на осигурениците кои ќе се упатуваат на операции во странство, как и дека Фондот сега има исти договори со двете установи а цените на услугите се исти и по ДСГ системот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените

Одлука

за утврдување на висината на договорениот надоместок кој Фондот ќе го исплати за кардиоваскуларни хируршки услуги извршени од Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори – Скопје на осигурените лица на Фондот за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година
и

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 14 – Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека предложениот буџет за услугата биомедицински потпомогнато оплодување е подготвен врз основа на податоците за 2010 година кога се реализирани 1.000 такви услуги.

По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на биомедицински потпомогнатото оплодување во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 15 – Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите

Имајќи го во вид образлoжението од стручната служба на Фондот дека Македонската академија на науките и уметностите врши лабораториски услуги од областа на молекуларната биологија и генетското инженерство, и дека се предлага мало зголемување на средствата во однос на 2010 година заради потребата од поголем вид и обем за овој вид здравствени услуги, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 16 – Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ аптеки за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година

Дополнителни објаснувања по писменото образложение на предлогот подготвено од стручната служба на Фондот дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска. Предложените износи се добиени со примена на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот со последната измена. Оваа измена значи дека средствата не се распоредуваат по подрачни служби, туку директно по аптеки, согласно критериумите издадени рецепти и тимови. Се предлагаат надоместоци за вкупно 740 аптеки од кои со 52 Фондот за првпат склучува договор.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука

за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година

ТОЧКА 17 – Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека овие измени на правилникот се предлагаат заради екипирање на подрачните служби на Фондот со правници за водење на бројните судски постапки. За ова беше подготвена и информација за Владата, од каде е добиена согласност.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

По донесувањето на правилникот од точка 17, дневниот ред беше исцрпен па Управниот одбор во 14.00 часот заврши со работата на ХСVIII -та седница.

**Записничар,
Христо Трповски**

**Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа**